

1830
Službeni vезnik 3R
Makedonije
91001 Skopje
rah 51



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унагарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро (сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125	Петок, 29 декември 1978 БЕЛГРАД БРОЈ 69 ГОД. XXXIV	Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756
--	--	--

1093.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), врз основа на согласноста од извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 1979 ГОДИНА

1. Дозволите за извоз и увоз на стоки за кои е пропишано дека можат да се извезуваат, односно увезуваат само врз основа на дозвола, ги издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, кој претходно ќе прибави мислење од надлежниот републички, односно покраински орган и од соодветното општо здружение.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, водејќи сметка за извршувањето на трговските и други меѓудржавни спогодби, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, да издаде дозвола и за увоз на одделни стоки или на групи на стоки, како и за увоз на стоки во определен период (глобална дозвола). Во тој случај организацијата на здружен труд ги увезува односните стоки без прибавување на дозволата од став 1 на оваа точка.

2. Барањето за издавање на дозвола за извоз, односно увоз на стоки организацијата на здружен труд го поднесува до Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, кој е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето да го достави предлогот до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен во рок од 7 дена од денот на приемот на предлогот да го реши барањето за издавање на дозволите.

Договор за извоз, односно увоз на стоки со странски содоговарач организацијата на здружен труд може да склучи дури по добивање на дозволата за извоз, односно увоз на стоки во смисла на оваа одлука.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи да издаде дозвола за увоз на стоки ако увозот на односните стоки се предлага заради стабилизација на односите на единствениот југословенски пазар и спречување на отстапување од утврдената политика на цените, како и да издаде дозвола за извоз, односно увоз на стоки — ако е во прашање извезување на трговски и други меѓудржавни спогодби.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, може во случајот од став 1 на оваа точка да издаде дозвола за увоз на одделни стоки или на групи

на стоки, и за увоз на стоки во определен период. Во тој случај, организациите на здружен труд ги увезуваат односните стоки без прибавување на дозволата од став 1 на оваа точка.

4. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може согласно со член 28 став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство издавањето на дозволите за увоз на определени стоки да го обуслови со обврската организацијата на здружен труд да извезе домашни стоки во определено количество или вредност или да обезбеди учество на домашен производител во испораката на тие стоки или увозот на определени стоки за кои се издава дозволата да може да го изврши само преку организацијата на здружен труд што се занимава со работи на застапување на странски фирми.

5. Дозволата за увоз на предмети на вооружувањето и воена опрема и нивни делови, како и за увоз на опрема и репродукциони материјали што се потребни за производство на предмети на вооружувањето и воената опрема во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ја издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Дозволата за извоз на предмети на вооружувањето и воена опрема ја издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

6. За склучување на договор за извоз или увоз на опојни дроги дозвола се издава во согласност со Законот за производство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78).

7. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија донесува, по потреба, пропис за постапка за издавање на дозвола за извоз и увоз на стоки.

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1979 година.

Е. п. бр. 1024
21 декември 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

1094.

Врз основа на член 31 став 1 во врска со чл. 28 и 29 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ

1. Организациите на здружен труд што за произвоците од надлежност на федерацијата се занимаваат со работи на прометот на големо или на мало односно со работи на увозот (во натамошниот текст: прометните организации), кои се производителски-

те организации на здружен труд (во натамошниот текст: производителските организации), во согласност со Законот за здружениот труд, ќе склучат самоуправни спогодби за соработка, односно за здружување на трудот и средствата, слободно и заеднички го утврдуваат своето учество во заедничкиот приход, во рамките на продажната цена во прометот формирана врз основа на прописите.

Како продажна цена во прометот од став 1 на оваа точка се подразбира продажната цена што ја формира според прописите производителската организација зголемена за зависните и други трошоци, како и за процентите за покрите на трошоците на прометот, според одредбите од оваа одлука или друг сојузен пропис. Во рамките на таквото ниво на продажната цена според прописите, производителските и прометните организации со самоуправните спогодби што ќе ги склучат во согласност со Законот за здружениот труд можат меѓусебно да го утврдат учеството во заедничкиот приход и при тоа да остварат учество што може да биде поголемо или помало од она што е утврдено во вид на процентот од точка 2 на оваа одлука, а што служи за утврдување на нивото на цената.

Одредбата на став 2 од оваа точка се применува и кога производителската организација ги формира цените на своите производи како продажни цени на големо, односно на мало.

Заради контрола на нивото на продажната цена, производителската организација односно организацијата што се занимава со работи на увозот е должна во фактурата за продажбата на стоките на прометната организација посебно да ја искаже продажната цена на производителот, односно од увоз формирана според прописите.

Организациите на здружен труд од ст. 1 до 4 на оваа точка не се должни за продажните цени, односно за учеството во заедничкиот приход да го известуваат органот за цени, но подлежат на контрола од надлежните органи во поглед на нивото на продажните цени формираны врз основа на прописите.

2. Прометните организации, што според точка 1 на оваа одлука не склучиле самоуправни спогодби, при формирањето на продажните цени за производите од надлежноста на федерацијата ќе ги применуваат следните највисоки проценти за покрите на трошоците на прометот:

Реден број	Наименување	При увозот	Во прометот	
			на големо	на мало
1	2	3	4	5
1	Производство и преработка на јаглен, камен и мрк јаглен, лигнит, кокс, брикет	2	вкупно до 12	
2	Производи од преработка на нафта	2	според посебни прописи	
3	Производи на црната металургија од обичен челик: валани, влечени и ковани производи	2	7	10
4	Благородни и квалитетни челици	2	12	10
5	Производи од обоени метали: валани, пресувани, влечени и леани производи од обоени метали и нивни легури	2	7	10

1	2	3	4	5
6	Производство и преработка на неметали (освен сол за човечка исхрана):			
	— садови порцелански, трговско стакло	3	10	18
	— шамотни тули, керамика од сите видови, рамно стакло, друго стакло, електропорцелан, азбестни производи, термо и хидро инсталации, брусевы, други производи од неметали	3	6	10
7	Металопреработувачка дејност:			
	— печки, шпорети на цврсти горива	2	6	12
	— садови (емајлирани, цинкувани, алуминиумски и сл.)	2	8	18
	— вијци и матици, шрафовски стоки и арматури и фитинзи, брукe, жични платна и плетива, бодлива жица, пружини, синцири, опков и прибор, алати, метални садови, метална амбалажа, ваги за домаќинство	2	6	10
	— прибор за јадење, ножарски производи	2	9	15
	— радијатори, котли, санитарни уреди, цистерни, тркалечки лагери, шивачки машини, гасни бојлери, противпожарни апарати и уреди, индустриски ваги	2	6	10
8	Машиноградба:			
	— земјоделски машини, трактори	2	3	7
	— возила, патнички автомобили	2	3	7
	— машини, мотори, компресори, пумпи	2	3	7
	— апарати и инструменти, уреди, производи на прецизната механика, оптички и мерни инструменти и прибор	2	3	7
	— велосипеди, мопеди, вонбродски мотори, моторни пумпи, скијачки жичници	2	5	10
	— други мотори	2	5	16
	— резервни делови за велосипеди, мопеди, вонбродски мотори, моторни пумпи и скијачки жичници	2	5	18
9	Производи на електроиндустријата:			
	— инсталациони материјали, кабли и спроводници, инструменти и уреди, електромедицина, броила, мерачи	2	5	19

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	— електрични машини, апарати, алати, акумулатори, изолациони материјал	2	5	10		— лекови, препарати за лекови, диететски производи	3	7	според прописи на републиките, покраините, односно општините
	— светилки — ламби, дустери, флуоресцентни арматури	2	5	10		— ветеринарски препарати	3	7	16
10	Електрични апарати за домаќинство:				16	Цемент	2	8	10
	— електрични печки, шпорети, радијатори	2	6	12	17	Производи од дрво:			
	— машини за перење алишта, машини за перење и сушење садови, правошмукалки	2	6	12		— дрвени мерила, либели, шински мерила, аголници	2	9	16
	— фрижидери, замрзнувачи	2	вкупно 20			— четкарски производи	2	9	18
	— пегли, вентилатори, електрични бојлери, грејачи за вода и за подови	2	5	10		— фурнири, плочи, режана граѓа, амбалажа, столарија, бродски под, паркет, изработки од плута	2	6	12
11	Радио и телевизиски приемници и уреди, грамофони, магнетофони, потсилувачи, микрофони, телефонски апарати и центри, телеграфски апарати, телепринтери	2	6	12	18	Мебел од сите видови, матраци со пружина	2	6	15
12	Галвански елементи — примарни батерии	2	7	16	19	Производство и преработка на хартија:			
13	Сијалици од сите видови	2	10	18		— хартии, картони, легенка, амбалажа	2	6	12
14	Резервни делови и прибор за производите под ред. бр. 7 до 13, освен резервните делови под ред. бр. 8, алинеја 7	4	7	15		— пликови, мапи, хигиенска хартија	2	6	18
15	Производи на хемиската индустрија:				20	Производи на индустријата на текстил:			
	— киселини и лужини	3	6	12		— ткаенини (волнени, памучни, свилени, синтетички и сл.); предива, волница за рачна работа, Кебиња, покривки, теписи, подни облоги, производи на трикотажа, чорапи, завеси, конфекција (облеки, преслеки, душеци, јоргани, шатори и др.), мидерски стоки и производи од коноп лен и јута	3	8	22
	— средства за заштита на растенија, технички хемикалии и гасови	3	6	12		— санитарски материјали	3	10	18
	— вештачки губриња	според прописи на републиките, покраините, односно општините				— работна и заштитна облека, опрема за хигиенско-техничка заштита	3	вкупно 12	
	— премачкувачки средства (фирнајси, бои и лакови, китови, разредувачи) синтетски смоли, пигменти, растворувачи, лепила, емајли	3	8	22	21	Производи на индустријата на кожа, гума и обувки:			
	— рударски и градежни експлозивни	3	вкупно 15			— обувки кожни и сл.	3	6	26
	— детергенти, сапуни за перење, средства за перење, средства за чистење, крем за обувки, свеќи, средства за дезинсекција и дезинфекција	3	6	12		— обувки гумени	3	9	21
	— средства за нега на забите	3	8	20		— кожна и крзнена конфекција од обично крзно	3	вкупно 25	
	— преработки од пластични маси	3	10	20		— крзнена конфекција од благородно крзно	3	вкупно 22	
	— канцелариски материјали и прибор	3	8	18		— конфекција за хигиенско-техничка заштита на работа	3	вкупно 15	
	— PVC топол под	3	10	18		— преработена кожа: крупна, ситна, свинока	3	10	15
						— крзно обично	3	10	15
						— крзно благородно	3	20	10
						— производи од гума: технички стоки и сл.	3	6	14
					22	Пневматика	2	5	10

За покривање на трошоците на прометот во транзит може да се засмета до 3% и тоа како составен дел на процентот за покривање на трошоците во прометот на големо.

Ако организацијата на здружен труд изврши само промет на мало, може, при формирањето на својата продажна цена на мало, процентот за покривање на трошоците на прометот на мало од став 1 на оваа точка да го зголеми уште до 50% од процентот утврден во став 1 од оваа точка за покривање на трошоците во прометот на големо.

3. Организацијата на здружен труд што се занимава со увоз, ги засметува процентите од точка 2 на оваа одлука врз набавната цена франко југословенската граница вклучувајќи ги царината и другите пропишани давачки при увозот, а може и набавната цена да ги засмета и трошоците за доставување на стоките и другите зависни трошоци до местото каде што се врши царинењето на стоките.

Организацијата на здружен труд што се занимава со увоз може посебно да ги засмета и фактичните износи на банкарската провизија, каматите, трошоците на акредитивите, трошоците на пропишаните прегледи при увозот, трошоците на атестот и слично, со тоа што вкупниот износ на тие трошоци да не може да изнесува повеќе од 1% од набавната цена.

4. Процентот за покривање на трошоците на прометот на големо и на мало се засметува врз набавната цена на производот.

Под набавна цена во прометот на големо и на мало, во смисла на оваа одлука се подразбира нето-фактурната цена на добавувачот (производител, увозник, претходен учесник во прометот и сл.), зголемена за зависните трошоци.

Под нето-фактурна цена на добавувачот, во смисла на оваа одлука се подразбира износот засметан во фактурата на добавувачот што го плаќа купувачот.

Процентот за покривање на трошоците на прометот од оваа одлука, не го содржи данокот на промет на стоки на мало.

5. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука, се подразбираат трошоците за натовар и истовар, трошоците за транспортот од југословенската граница или од стовариште на добавувачот до стовариште на купувачот, осигурувањето на стоките во транспорт, транспортното кало, кршот и расилувањето на стоките, посебните трошоци на пакувањето и транспортот на стоките, како и трошоците за транспортот од стовариште на купувачот до неговите продавници.

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат да се засметаат само фактичните трошоци што ги имала и ги фактурирала на купувачот друга организација на здружен труд.

По исклучок од став 2 на оваа точка купувачот — прометната организација може да ги засмета зависните трошоци од став 1 на оваа точка кога транспортот ќе го изврши со свои транспортни средства, до височината на пропишаните тарифи во јавниот сообраќај.

Организацијата на здружен труд може зависните трошоци од став 1 на оваа точка да ги пресмета во планираните просечни износи, што ги внесува на посебната сметка на разграничувањето, со тоа што да обезбеди усогласување со фактично платените трошоци. Разликата од оваа сметка се пренесува во следната година за истата намена.

6. Ако во прометот на големо учествуваат повеќе прометни организации, тие помеѓу себе во делат пропишаниот процент за покривање на трошоците за прометот на големо, со тоа што секоја организација во тој вид промет, мора во фактурата за продажбата посебно да искаже кој дел од вкупниот процент го засметала.

Ако прометната организација го засметала процентот за покривање на трошоците во транзит, не може да засмета и полн износ на процентот за покривање на трошоците на прометот на големо, туку од износот на процентот за покривање на трошоците на прометот на големо се намирава и процентот за покривање на трошоците на транзитот.

Ако прометната организација увезува одделни стоки, односно ако врши и промет на големо, промет на мало или транзит, може за секоја од тие работи на прометот да ги засмета процентите од точка 2 на оваа одлука, ако за вршење на таквиот промет има основна организација на здружен труд.

7. Не се смета како зголемување на процентот за покривање на трошоците на прометот износот на позитивната разлика во цената што прометната организација засметува како разлика помеѓу постојната продажна цена на стоките на залихи и продајната цена на стоките од ист вид и квалитет што подоцна се купени, ако таа разлика во цената се пресметува и внесува на посебната сметка на разграничувањето. Таа разлика во цената може во текот на годината да се користи само за покривање на негативната разлика во цената на исти или други стоки на залихи, а се пренесува во следната година за истата намена.

8. По исклучок од одредбите на оваа одлука, прометните организации можат процентите за покривање на трошоците во прометот, односно на продајната цена при увозот и во натамошниот промет да ги формираат според условите на пазарот за:

1) накит, часовници, бижутерија и други слични производи од злато, други благородни метали, дрво, и други суровини за широка потрошувачка;
2) производи на галантерија и позамантерија на домашни ракотворби и уметнички занаети, играчки, украсни стоки, фигури и слични ситни изработки од сите видови материјали (метал, дрво, текстил, кожа, пластика, стакло, кристал), базарски стоки;
3) козметички и парфимериски производи, дрогериски стоки;

4) фото и кино апарати, филмови, фото хартија и прибор;

5) музички инструменти, грамофонски плочи, касети, спортски и ловечки реквизити и прибор;

6) производи за кои производителските организации можат според прописите цените да ги формираат според условите на пазарот, со обврска за доставување на ценовниците заради евиденција.

9. Прометната организација што се занимава со увоз на суровини, полупроизводи, опрема и други слични производи, од свое име, а за сметка на купувачот како неоспорен потрошувач на тие производи, непосредно со тој купувач го утврдува процентот за покривање на своите трошоци, како и другите услови при формирањето и фактурирањето на цените на тие производи.

10. Прометните организации — застапници на странски претпријатија што продаваат стоки од увоз од консигнациони складови можат врз набавната цена на тие производи да засметаат процент за покривање на своите трошоци, и тоа:

1) за средства на транспортот и врските, машини, уреди, инсталации, опрема и крупен алат — — — — — до 1,5%

2) за суровини и други репродукциони материјали. — — — — — до 2%

3) за резервни делови, гуми за моторни возила и други производи од увоз што не се опфатени со одредбите под 1 и 2 на оваа точка — — — — — до 2,5%.

11. Производителските и прометните организации што до денот на влегувањето во сила на оваа одлука склучиле според прописите спогодби за цените по групите на производите, или спогодби за преминување на производителите на големопродајни или малопродајни цени, со процентите за пок-

ритие на трошоците во прометот, на кои спогодби дал согласност Сојузниот завод за цени, ќе вршат натамошна продажба по цените и процентите за покривање на трошоците на прометот и условите од тие спогодби, или врз основа на самоуправните спогодби за соработка, односно за здружување на трудот и средствата согласно со одредбите на ст. 1 и 2 точка 1 од оваа одлука.

12. Продажните цени формирани врз основа на прописи односно процентите од точка 2 на оваа одлука можат да се менуваат, и тоа:

1) кога производителската организација ќе ги промени своите продажни цени на производителот со примена на прописите за општествена контрола на пените;

2) кога производителските и прометните организации ќе склучат спогодба за промена на процентот од точка 2 на оваа одлука;

3) кога производителските и прометните организации ќе склучат спогодба за преминување од производителски на малопродажни цени, со утврдување на највисоките проценти за покривање на трошоците на прометот во малопродажната цена.

Спогодбите од став 1 под 2 и 3 од оваа точка се склучуваат за одделни групи производи, според прописите за општествена контрола на цените и се доставуваат на согласност до Сојузниот завод за цени.

Со спогодбите од точ. 11 и 12 под 2 и 3 на оваа одлука процентите за покривање на трошоците на прометот можат да се утврдат како највисоки, во кој случај не можат со посебни спогодби да се зголемуваат.

13. Сојузниот завод за цени може, по потреба, да дава објасненија за примена на одредбите од оваа одлука, а особено за тоа кои производи спаѓаат во групите на производи од точ. 2 и 8 од оваа одлука, кои се тие спогодби за цените и процентите за покривање на трошоците на прометот од точ. 11 и 12 од оваа одлука и кои трошоци се сметаат како зависни трошоци според точ. 3 и 5 од оваа одлука.

Сојузниот завод за цени, во соработка со Стопанската комора на Југославија ќе обезбеди јавна информираност за објасненијата што ги дава според став 1 на оваа точка.

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за маржите во прометот на одделни производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70), Одлуката за маржите во прометот на одделни производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/70), Одлуката за начинот на формирање на рабатите и маржите во прометот на стоките на големо и на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Одлуката за начинот на формирање на цените за стоките од увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77 и 34/78), Одлуката за начинот на формирање на цените во прометот на производи и за важеките на бонификациите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/78, 34/78 и 37/78), и Наредбата за маржите во прометот на стоки на големо и на мало („Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/65, 44/65, 51/65, 9/66 и 30/67), како и одредбите на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 26/72, 28/72, 30/72 и 31/72) што се уште во сила.

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1979 година.

Е. п. бр. 1025
21 декември 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

1095.

Врз основа на член 216 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА

1. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за следење на стопанските движења (во натамошниот текст: Секретаријат) се укинува и престанува да работи на 31 декември 1978 година.

2. Со денот на престанувањето на работата на Секретаријатот се разрешуваат секретарот што раководи со Секретаријатот и раководните работници во тој секретаријат.

3. Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи и Сојузниот завод за општествено планирање ќе ги преземат работниците, согласно со делокругот утврден со законот (чл. 12 и 31 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), што на денот на влегувањето во сила на оваа одлука биле на работа во Секретаријатот.

4. Опремата, инвентарот и другите предмети, архивата и документацијата, средствата за работа и средствата на фондовите на Секретаријатот се распоредуваат на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи и Сојузниот завод за општествено планирање истовремено со преземањето на работниците на работа во тој секретаријат, а врз основа на спогодбата на Сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи и генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за организацијата и работата на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за следење на стопанските движења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/70).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1096
21 декември 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

1096.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање на царина според чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 од Паричкиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), односно на стоките за кои царината се плаќа по намалена стапка според чл. 30 и 50 од Паричкиот закон, се плаќа посебна такса во височина од 10% од вредноста на увезените стоки.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, на увозот на репродукциони материјали за кои со решенија на Сојузниот извршен совет за царинските контингенти е предвидено намалување на царината во 1979 година, посебна такса се плаќа, и тоа:

1) по стапка од 7% — ако царината се намалува за 50%. односно ако стапката на царината е намалена на 5% или на Сл.;

2) по стапка од 7,5% — ако царината се намалува за 40%;

3) по стапка од 8% — ако царината се намалува за 30%;

4) по стапка од 9% — ако царината се намалува за 20%.

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, на увозот на специфичната опрема што се врши врз основа на решение на Сојузниот извршен совет за царинските контингенти, а за кои со тоа решение е предвидено:

а) намалување на царината за 50% — посебната такса се плаќа по стапка од 7%, и тоа за:

1) производство на хидроелектрична енергија;

2) производство на термоелектрична енергија, на јаглен;

3) производство на нуклеарно-електрична енергија;

4) пренос и дистрибуција на електрична енергија (изградба и комплетирање на мрежата за пренос и трансформација на електрична енергија од 380, 220 и 110 KV и изградба на диспечерски центри и соодветни подцентри на Заедницата на југословенското електростопанство);

5) рудници на јаглен и облагородување на јаглен;

6) истражување и изградба на капацитети за експлоатација на сурова нафта, гас и јаглени шкрилци;

7) изградба на магистрални нафтоводи и гасоводи;

8) истражувања за унапредување на технологијата за добивање на гас од домашен јаглен;

9) истражување и производство на нуклеарни горива;

10) истражување на соларната и геотермалната енергија;

11) механизација за индустриско производство на земјоделски производи (пченица, рж, јачмен, оризова арпа, овес, пченка, шеќерна репа, сончоглед, памук, соја, маслена репка, маслинки и туун);

12) водостопанство (системи за наводнување и одводнување и за пречистување на отпадни води);

13) геолошки истражувања;

14) рудници и облагородување на железна руда, производство на сурово железо, производство на суров челик (конвенторски челик и електрочелик), валачници за висококвалитетни и специфични видови на челик во интегралниот процес на производството, производство на бед лим и производство на кокс;

15) рудници и производство на обоени метали;

16) рудници на неметали и облагородување на неметални сировини;

17) производство на органски и неоргански базни хемиски производи и интермедиери;

18) производство на шеќер, масло и маргарин;

19) воздушен сообраќај (само за авиони со најмалку пет патнички седишта што се користат за патнички сообраќај);

20) железнички сообраќај (електрични, дизел и хидраулични локомотиви, електромоторни возови, товарни вагони, безбедност на железничкиот сообраќај (С.С. ТК и др.), манипулација со стоки и опрема за воведување и реконструкција на пруги);

21) безбедност на воздушната пловилба;

22) безбедност на поморскиот сообраќај;

23) безбедност на внатрешните пловни патишта;

24) заштитата на човековата средина;

25) политичко-информативна дејност;

б) намалување на царината за 40% — посебната такса се плаќа по стапка од 7,5% и тоа за:

1) изградба на капацитети за секундарна преработка на нафта, во кои треба да се подобри рандманот на искористувањето на нафтата до односот 25 : 75 црни и бели продукти;

2) механизација за индустриско производство на земјоделски производи (зеленчук, луцерка, детелина, силажна пченка, добиточна репка, хмељ, овошје, и грозје на плантажи);

3) механизација за индустриско производство на добиток и добиточни производи и живина (одгледување и гоеење на говеда, производство на млеко, одгледување и гоеење на свињи, одгледување и гоеење на овци, производство на волна и млеко одгледување и гоеење на живина и производство на јајца);

4) лов и преработка на морски риби;

5) производство на базни фармацевтски суровини;

6) аеродроми за меѓународен сообраќај (само за аеродромска опрема);

7) магистрален телефонски и телеграфски сообраќај;

8) инфраструктура во пристаништа и луки што служи за претовар во линискиот, контејнерскиот и масовниот превоз и модернизација на претоварните капацитети (опрема што служи за контејнерски линиски и масовен претовар);

в) намалување на царината за 30% — посебната такса се плаќа по стапка од 8%, и тоа за:

1) преработка на течно млеко и производство на путер и сирење;

2) индустрија на готови и полуготови јадења;

3) склади и ладилници за прехранбено производство и за дистрибутивни центри;

4) машиноградба и бродоградба, и тоа само за изградба на капацитети за производство на опрема наменета за развој на капацитети од заеднички интерес;

5) изградба на објекти од придонесите на југословенските работници привремено вработени во странство, ако тие објекти се изградуваат во подрачја што според републички односно покраински прописи се сметаат како стопански недоволно развиени;

6) за изградба на хотели за развој на странскиот туризам.

Специфичната опрема за изградба на хотели за развој на странскиот туризам се утврдува во постапката определена со прописот за критериумите што ќе се применуваат при намалување на царината за увозот на специфичната опрема во 1979 година;

7) производство на електрична енергија на течни горива.

4. По исклучок од одредбата на точка 3 од оваа одлука, на увозот на специфичната опрема за професионална рехабилитација на инвалиди и на специфичната опрема што се увезува за потребите на слепи лица врз основа на решенијата за царинскиот контингент што се донесуваат врз основа на точка 10 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема во 1979 година — посебната такса се плаќа по стапка од 7%.

5. На увозот на бродови за меѓународен поморски транспорт од тар. број 89.01 на Царинската тарифа, што се врши врз основа на договори за купување што ѝ се пријавени на банката до 15 јуни 1975 година, посебната такса се плаќа по стапка од 5%.

Одредбите на став 1 од ова точка се применуваат на увозот на бродови извршен по 1 јануари 1976 година.

6. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, на увозот на два авиона со широк груп од тар. број 88.02/5а на Царинската тарифа, со опрема и резервни делови, што го врши организацијата на здружен труд Југословенски аеро-транспорт од Белград, посебната такса се плаќа по стапка од 5%.

7. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, на увозот на суровата нафта од тар. број 27.09/1, природниот гас од тар. број 27.11/3 и мазутот од тар. број 27.10/7 на Царинската тарифа, што се увезуваат за домашни потреби, а во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1979 година, нема да се наплатува посебната такса.

8. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна такса од 7%, 7,5%, односно 8% ќе се наплати на увозот на сите други специфични опреми за кои со решенија од царинскиот контингент царината е намалена за 50%, 40%, односно 30%.

9. Посебната такса од оваа одлука се пресметува и наплатува на вредноста на увезените стоки сообразно со одредбите на член 34 од Царинскиот закон.

10. За извршувањето на оваа одлука Сојузната управа за царини води евиденција, и тоа за следните податоци: назив на стоките, датум на увозот, вредност на стоките, износ на наплатената и износ на ненаплатената посебна такса, и за тие податоци поднесува месечни извештаи до Сојузниот секретаријат за финансии.

11. Оваа одлука се применува на увозот на стоките што ќе се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77, 47/77, 62/77, 14/78, 21/78 и 36/78) и Одлуката за намалување на посебната такса на увезени стоки и на давачката за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки на увозот на два авиона со широк труп со опрема и резервни делови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/78) во делот што се однесува на наплатата на посебната такса.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1027

21 декември 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател.

Гојко Убишариќ, с. р.

1097.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77 и 22/78) сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и

нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77, 9/78 и 41/78) во точка 17 став 1 под 1 зборовите: „одземени по сторени прекршоци“ се бришат.

2. Во точка 37 сметката под 1 се брише.

По сметката под 2, која станува сметка под 1 се додава нова сметка под 2 која гласи:

„2) на сметката бр. 842-1905 — Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителен заем од 1979 година.“

3. Во точка 50 став 1 одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) надлежните органи на републиката, односно автономната покраина да ги утврделе даноците и придонесите од доходот на организациите на здружен труд и даноците и придонесите од личниот доход, што ќе се уплатуваат преку збирни стапки на проодните сметки, како и збирните стапки преку кои со помал број налози се уплатуваат обврските по основ на тие даноци и придонеси.“

4. Во точка 52 став 1 по зборовите: „точка 5 од оваа наредба“ се додаваат запирака и зборовите: „како и задолжителниот заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — сметки од точка 37 на оваа наредба“.

5. Во точка 53 став 3 на крајот се додаваат запирака и зборовите: „односно на начинот определен со закон или со друг пропис на републиката, односно автономната покраина“.

6. Во точка 54 став 3 по зборовите: „и 28 дена во месецот“ се става точка, а текстот до крајот се брише.

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Распоредувањето на средствата на задолжителниот заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, од сметките од точка 37 на оваа наредба, се врши во периодот од 20 во месецот до 10 во наредниот месец, секој работен ден, а од 10 до 20 во месецот распоред се врши кога на сметката ќе се присобере износ од 10.000 динари или поголем.“

7. Точката 55 се менува и гласи:

„55. Надлежната служба на општественото книговодство средствата од сметката од точка 37 на оваа наредба, во роковите определени во став 5 точка 54 на оваа наредба, ќе ги распоредува на:

1) проодната сметка бр. 842-1994 — Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово за 1978 година;

2) проодната сметка бр. 842-2005 — Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово за 1979 година.

Продната сметка од став 1 на оваа точка ќе се отвори кај надлежната служба на општественото книговодство, за секоја република, односно автономна покраина.

Средствата од проодните сметки од став 1 на оваа точка се распоредуваат во корист на жиро-сметката на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, секој работен ден.“

8. Точката 61 се менува и гласи:

„61. Приходите од Буџетот на федерацијата од царини и царински давачки за стоките увезени до

31 декември 1978 година, приходите од придонесите од републиките и автономните покраини од 1978 година, делот од приходите од основниот данок на промет на производи — за прометот остварен до 31 декември 1978 година, како и другите изворни приходи на федерацијата, што ќе се наплатат до 31 јануари 1979 година, се уплатуваат во смисла на член 19 од Законот за извршувањето на Буџетот на федерацијата за 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77) во корист на Буџетот на федерацијата за 1978 година.

При уплатите на приходите од царини и други царински давачки за стоките увезени до 31 декември 1978 година, приходите од придонесите на републиките и автономните покраини од 1978 година и делот од приходите од основниот данок на промет на производи — за прометот остварен до 31 декем-

ври 1978 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1979 година, обврзниците на тие приходи се должни на сите налози за уплата да назначат во горниот агол: „за 1978 година“.

Заради разграничување на приходите од ст. 1 и 2 на оваа точка помеѓу 1978 и 1979 година уплатителите на приходите се должни при уплатата на приходите до 31 јануари 1979 година, за приходите што ѝ припаѓаат на таа година на сите делови на налозите за уплата да назначат во горниот десен агол: „за 1979 година“.

9. Точката 62 се брише.

10. Списокот на општините со нивните статистички ознаки по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство се менува и гласи:

„ С П И С О К

НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ СТАТИСТИЧКИ ОЗНАКИ ПО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ И НАДЛЕЖНИТЕ СЛУЖБИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО (ФИЛИЈАЛИ, ЕКСПОЗИТУРИ И ДЕЛОВНИЦИ)

филијала	Служба на општественото книговодство		Оперативен број на СОК	Назив на општината	Статистичка ознака на општината
	експозитура	деловница			
1	2	3	4	5	6
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА					
Бања Лука			10500	Бања Лука	002
		Челинац	10591	Челинац	022
		Котор Варош	10530	Котор Варош	050
		Лакташи	10592	Лакташи	053
		Прњавор	10540	Прњавор	072
		Скендер Вакуф	10590	Скендер Вакуф	081
Бихаћ			10600	Бихаћ	003
		Босанска Крупа	10610	Босанска Крупа	008
		Цазин	10620	Цазин	019
		Велика Кладуша	10630	Велика Кладуша	097
Бијељина			10700	Бијељина	004
				Угљевик	095
Босанска Градишка			12500	Босанска Градишка	007
		Србац	12510	Србац	083
Брчко			10900	Брчко	015
		Орашје	10910	Орашје	068
Бугојно			11000	Бугојно	017
		Доњи Вакуф	11010	Доњи Вакуф	026
		Горњи Вакуф	11020	Горњи Вакуф	034
		Купрес	11030	Купрес	052
Чапљина			12600	Чапљина	021
		Груде	12610	Груде	037
		Љубушки	12620	Љубушки	059
		Неум	12630	Неум	107
		Столац	12640	Столац	086
Добој			11200	Добој	025
		Босански Брод	11270	Босански Брод	009
		Дервента	11260	Дервента	024
		Грачаница	11290	Грачаница	035
		Маглај	11210	Маглај	060
		Теслић	11291	Теслић	089
		Тешањ	11292	Тешањ	090
			11300	Дрвар	027
		Босански Петровац	11310	Босански Петровац	011
Дрвар		Босанско Грахово	11320	Босанско Грахово	013

1	2	3	4	5	6
Горажде			11500	Горажде	033
	Чајниче		11540	Чајниче	020
	Фоча		11530	Фоча	029
	Калиновик		11550	Калиновик	045
	Рудо		11560	Рудо	075
Јајце	Вишеград		11520	Вишеград	099
			11600	Јајце	042
	Кључ		11610	Кључ	048
	Мркоњић Град		11620	Мркоњић Град	063
	Шипово		11630	Шипово	083
Коњиц			12700	Коњиц	049
	Јабланица		12710	Јабланица	041
Ливно	Прозор		12720	Прозор	073
			11700	Ливно	055
	Дувно		11710	Дувно	028
Модрича	Гламоч		11720	Гламоч	032
			12800	Модрича	061
	Босански Шамац		12810	Босански Шамац	012
Мостар	Градачац		12820	Градачац	036
	Оцак		12830	Оцак	066
			11800	Мостар	062
	Читлук		11894	Читлук	023
	Лиштица		11830	Лиштица	054
Приједор	Невесиње		11850	Невесиње	064
	Посушје		11895	Посушје	070
			11900	Приједор	071
	Босанска Дубица		11910	Босанска Дубица	006
	Босански Нови		11920	Босански Нови	010
Сарајево	Сански Мост		11930	Сански Мост	076
			10100	—	—
			10101	Центар	077
			10103	Ново Сарајево	079
				Хаџићи	038
				Нови Град	108
				Пале	069
				Трново	093
				Вогошћа	080
			10102	Стари Град	109
Соколац	Илиџа		10180	Илиџа	078
	Илијаш		10190	Илијаш	040
			12900	Соколац	082
	Хан Пијесак		12910	Хан Пијесак	039
	Олово		12920	Олово	067
Травник	Рогатица		12930	Рогатица	074
			12000	Травник	091
	Нови Травник		12040	Нови Травник	065
Требиње	Витез		12030	Витез	100
			12100	Требиње	092
	Билећа		12110	Билећа	005
	Гацко		12120	Гацко	031
Тузла	Љубиње		12130	Љубиње	058
			12200	Тузла	094
				Лукавац	057
Високо	Бановићи		12293	Бановићи	001
	Калесија		12296	Калесија	044
	Кладањ		12220	Кладањ	047
	Лопаре		12230	Лопаре	056
	Сребреник		12295	Сребреник	085
	Живинице		12294	Живинице	106
			13000	Високо	098
	Бреза		13010	Бреза	016
	Кисељак		13030	Кисељак	046
				Фојница	030
			Крешево	051	
		13050	Вареш	093	

1	2	3	4	5	6
Зеница			12300	Зеница	103
			12330	Бусовача	018
		Какањ	12310	Какањ	043
		Завидовићи	12320	Завидовићи	102
		Жепче	12340	Жепче	105
Зворник			12400	Зворник	104
		Братунац	12410	Братунац	014
		Сребреница	12430	Сребреница	084
		Власеница	12420	Власеница	010
				Шековићи	087

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

1	2	3	4	5	6	
Иванград	Бијело Поље		20600	Иванград	007	
			20630	Бијело Поље	002	
				Мојковац	010	
Котор	Рожаје		20610	Плав	012	
			20620	Рожаје	015	
	Будва		20700	Котор	009	
		Херцег Нови		20710	Будва	003
				20720	Херцег Нови	006
Никшић		Тиват	20701	Тиват	018	
		Плужине	20800	Никшић	011	
		Шавник	20802	Плужине	013	
Пљевља	Жабљак		20801	Шавник	016	
			20900	Пљевља	014	
Титоград			20910	Жабљак	020	
			20100	Титоград	017	
		Бар		20130	Бар	001
		Цетиње		20120	Цетиње	004
		Колашин		20110	Колашин	008
		Улцињ		20140	Улцињ	019
			Даниловград	20101	Даниловград	005

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1	2	3	4	5	6	
Бјеловар			31200	Бјеловар	004	
	Дарувар		31270	Дарувар	012	
			Ђурђевац	31210	Ђурђевац	023
			Гарешница	31220	Гарешница	024
			Грубишно Поље	31280	Грубишино Поље	028
		Крижевци		31240	Крижевци	041
		Вировитица		31260	Вировитица	089
		Врбовец		31230	Врбовец	094
	Чаковец			31400	Чаковец	010
				31700	Дубровник	018
Дубровник	Корчула		31710	Корчула	038	
				Ластово	045	
Госпић			31900	Госпић	026	
	Доњи Лапац		31910	Доњи Лапац	015	
			Грачац	31920	Грачац	027
			Оточац	31930	Оточац	061
Карловац			32100	Карловац	034	
				Дуга Реса	019	
				Озаљ	062	
				Војнић	091	
		Слуњ		32110	Слуњ	079
		Титова Кореница		32120	Титова Кореница	082
		Вргин Мост		32130	Вргин Мост	092

1	2	3	4	5	6
Копривница			32300	Копривница	037
Кутина			32700	Кутина	043
	Чазма		32740	Чазма	011
	Ивањић Град		32710	Ивањић Град	032
	Новска		32720	Новска	054
	Пакрац		32730	Пакрац	064
Нашице			33200	Нашице	050
	Доњи Михољац		33230	Доњи Михољац	016
	Подравска Слатина		33220	Подравска Слатина	067
	Славонска Ораховица		33210	Ораховица	059
Осијек			33600	Осијек	060
	Бели Манастир		33650	Бели Манастир	001
	Баково		33640	Баково	022
	Валпово		33630	Валпово	085
Пула			33700	Пула	069
	Бузет		33710	Бузет	007
	Лабин		33750	Лабин	044
	Пазин		33720	Пазин	065
	Пореч		33730	Пореч	068
	Ровињ		33740	Ровињ	072
	Умаг		33760	Бује	006
Ријека			33800	Ријека	071
	Цриквеница		33860	Цриквеница	008
	Чабар		33890	Чабар	009
	Делнице		33850	Делнице	013
	Крк		33810	Крк	042
	Мали Лошињ		33870	Црес—Лошињ	048
	Огулин		33891	Огулин	056
	Опатија		33880	Опатија	058
	Паг		33820	Паг	063
	Раб		33830	Раб	070
	Сењ		33840	Сењ	074
	Врбовско		33892	Врбовско	095
Сисак			34100	Сисак	076
	Двор на Уни		34110	Двор	021
	Глина		34120	Глина	025
	Костајница		34130	Костајница	039
	Петриња		34150	Петриња	066
Славонски брод			34300	Славонски Брод	078
	Нова Градишка		34310	Нова Градишка	051
	Славонска Пожега		34320	Славонска Пожега	077
Сплит			34400	Сплит	080
				Брач	005
				Омиш	057
				Трогир	083
	Хвар		34410	Хвар	029
	Имотски		34450	Имотски	030
	Книн		34460	Книн	036
	Макарска		34440	Макарска	047
	Метковић		34470	Метковић	049
				Вргорац	093
	Плоче		34480	Плоче	112
	Сињ		34430	Сињ	075
	Вис		34420	Вис	090
Шибеник			34600	Шибеник	081
	Дрниш		34610	Дрниш	017
Вараждин			34800	Вараждин	086
				Нови Мароф	053
	Иванец		34810	Иванец	031
	Лудбрег		34820	Лудбрег	046
Винковци			34900	Винковци	088
	Жупања		34910	Жупања	111

1	2	3	4	5	6
Вуковар			35100	Вуковар	096
	Илок		35110	Вуковар	096
Забок			35200	Забок	097
				Преграда	123
	Доња Стубица		35210	Доња Стубица	014
	Клањец		35240	Клањец	035
	Крапина		35230	Крапина	040
	Златар		35220	Златар- -Бистрица	110
Задар			35300	Задар	107
	Бенковац		35310	Бенковац	002
				Обровац	055
	Биоград на мору		35320	Биоград на мору	003
Загреб		Загреб	30100	—	—
		Загреб	30101	—	—
			30102	Медвешћак	118
				Центар	114
				Чрномерец	115
				Дубрава	116
				Максимир	117
				Нови Загреб	113
				Пешћеница	119
				Суседград	120
				Трешњевка	121
				Трње	122
				Запрешић	108
		Загреб	30104	—	—
		Загреб	30105	—	—
		Загреб	30107	—	—
		Дуго Село	30111	Дуго Село	020
		Јастребарско	30112	Јастребарско	033
		Самобор	30113	Самобор	073
		Сесвете	30114	Сесвете	104
		Велика Горица	30115	Велика Горица	087
		Зелина	30116	Зелина	109

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1	2	3	4	5	6
Битола			40300	Битола	002
	Кичево		40320	Кичево	010
	Ресен		40310	Ресен	021
		Брод	40321	Брод	
		Македонски		Македонски	003
		Демир Хисар	40301	Демир Хисар	006
Кочани			40400	Кочани	011
	Берово		40410	Берово	001
	Делчево		40420	Делчево	005
		Виница	40401	Виница	032
Куманово			40900	Куманово	015
	Крива Паланка		40910	Крива Паланка	013
		Кратово	40901	Кратово	012
Охрид			41000	Охрид	017
	Дебар		41030	Дебар	004
	Струга		41020	Струга	025
Прилеп			41100	Прилеп	018
	Крушево		41110	Крушево	014
Скопје			40100	Центар	033
				Чаир	034
				Гази Баба	035
				Карпош	036
				Кисела Вода	037
Струмица			41300	Струмица	026
	Радовиш		41310	Радовиш	020
				Валандово	031

1	2	3	4	5	6
Штип	Свети Николе	Пробиштип	41400	Штип	028
			41420	Свети Николе	027
			41401	Пробиштип	019
Тетово	Гостивар		41500	Тетово	029
			41510	Гостивар	008
Титов Велес	Гевгелија Кавадарци Неготино		41600	Витов Велес	030
			41610	Гевгелија	007
			41620	Кавадарци	009
			41630	Неготино	016

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

1	2	3	4	5	6
Целџе	Лацко Словенске Коњице		50700	Целџе	003
			50710	Лацко	019
			50720	Словенске Коњице	049
			50770	Шентјур при Целџу	051
Кочевје	Рибница		50730	Шмарје при Јелшах	053
			50750	Жалец	062
			51300	Кочевје	016
Копер	Порторож Сежана		51310	Рибница	045
			51400	Копер	017
Крањ	Јесенице Радовљица Шкофја Лока Тржич		51410	Изола	013
			51420	Пиран	039
			51500	Сежана	047
			51530	Крањ	018
			51540	Јесенице	014
			51540	Радовљица	043
Кршко	Шкофја Лока Тржич		51510	Шкофја Лока	052
			51520	Тржич	057
			51600	Кршко	059
			51620	Брежице	002
Љубљана	Севница		51610	Севница	046
			50100	Центер	025
			50160	Церкница	004
			50120	Домжале	006
			50130	Гросупље	009
			50140	Камник	015
			50150	Литија	022
			50110	Врхника	060
			50102	Логатец	023
			50102	Љубљана	024
Марибор	Дравоград		50103	Бежиград	026
			50104	Мосте-Поље	027
			50101	Шишка	027
			50101	Вич-Рудник	028
			51800	Марибор	030
			51820	Дравоград	007
				Радље об Драви	042
				Ленарт в словенских горицах	020
			51830	Равне на Корошкем	044
			51840	Равне на Корошкем	044
Мурска Субота	Словењ Градец Словенска Бистрица		51840	Словењ Градец	050
			51810	Словенска Бистрица	048
			51900	Мурска Субота	035
			51910	Горња Радгона	008
	Лендава	021			
	Љутомер	029			

1	2	3	4	5	6
Нова Горица			52000	Нова Горица	036
	Ајдовщина		52010	Ајдовщина	001
	Идрија		52020	Идрија	011
	Толмин		52030	Толмин	054
Ново Место			52100	Ново Место	037
	Чрномел		52110	Чрномел	056
Постојна			52200	Метлика	005
			52210	Постојна	033
	Илирска Бистрица		52210	Илирска Бистрица	040
Птуј			52400	Птуј	012
	Ормож		52410	Ормож	041
Трбовље			52700	Трбовље	038
				Храстник	055
				Загорје об Сави	010
Велење			52800	Велење	061
	Мозирје		52810	Мозирје	058

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА — БЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1	2	3	4	5	6
Београд			60800	—	—
	Београд		60803	Палилула	015
				Гроцка	012
				Врачар	020
				Звездара	022
	Београд		60813	Сопот	017
	Београд		60802	Савски Венац	016
	Београд		60812	Чукарица	011
				Барајево	010
				Раковица	120
	Београд		60801	Стари Град	018
	Београд		60811	Стари Град (савезни органи, банке, ЗОИД)	018
	Београд		60806	Стари Град (неприврета са Старог Града и група 678)	018
	Београд		60816	Вождовац	019
	Београд		60804	Врачар (спољна трговина са свих општина)	020
	Лазаревац		60808	Лазаревац	056
	Младеновац		60809	Младеновац	070
	Обреновац		60807	Обреновац	014
	Земун		60805	Земун	021
Чачак			61300	Нови Београд	013
			61300	Чачак	034
			61320	Горњи Милановац	041
Крагујевац	Горњи Милановац		61302	Милановац	060
		Гуча	61301	Лучани	060
		Лучани	61700	Лучани	049
				Крагујевац	044
	Аранђеловац		61710	Крагујевац	003
	Топола		61703	Кнић	101
		Баточина	61702	Аранђеловац	008
		Рача	61701	Топола	008
	Баточина		Баточина	008	
	Рача		Рача	008	
	Крагујевачка		Крагујевачка	086	

1	2	3	4	5	6	
Краљево			61800	Краљево	050	
	Трстеник Врњачка Бања		61810	Трстеник	103	
				61820	Врњачка бања	115
Крушевац			61900	Крушевац	052	
		Александровац	61910	Александровац	001	
		Брус	61930	Брус	029	
		Ћићевац	61901	Ћићевац	032	
		Варварин	61920	Варварин	108	
Лесковац			62100	Лесковац	058	
		Лебане	62101	Лебане	057	
				Бојник	025	
				Медвеђа	067	
		Власотинце	62102	Власотинце	113	
				Црна Трава	031	
				Лозница	059	
Лозница		Крупањ	62220	Крупањ	051	
		Љубовија	62210	Љубовија	062	
		Мали Зворник	62201	Мали Зворник	065	
Ниш			62500	Ниш	073	
				Дољевац	038	
				Гаџин Хан	039	
		Алексинач		62530	Алексинач	002
			Бела Паланка	62501	Бела Паланка	009
			Ражањ	62503	Ражањ	088
			Сврљиг	62502	Сврљиг	098
	Нови Пазар			62600	Нови Пазар	075
		Рашка Сјеница		62610	Рашка	087
				62620	Сјеница	091
		Тутин	62602	Тутин	104	
Пирот			62800	Пирот	079	
		Бабушница	62801	Бабушница	006	
		Димитровград	62802	Димитровград	037	
Пожаревац			62900	Пожаревац	080	
				Мало Црниће	066	
				Жабари	117	
		Кучево	62940	Кучево	053	
		Петровац на Млави	62910	Петровац на Млави	078	
		Велико Градиште	62920	Велико Градиште	110	
				Голубац	040	
			Жагубица	62930	Жагубица	118
	Пријеполје			63000	Пријеполје	084
		Нова Варош Прибој на Лиму		63010	Нова Варош	074
			63020	Прибој на Лиму	083	
Прокупље			63100	Прокупље	085	
				Мерошина	068	
				Житорађа	119	
		Куршумлија	63120	Куршумлија	054	
		Блаце	63110	Блаце	023	
Смедерево			63200	Смедерево	092	
	Сдемеревска Паланка		63300	Сдемеревска Паланка	093	
Светозарево		Велика Плана	63310	Велика Плана	109	
			63500	Светозарево	096	
		Ђуприја	63503	Ђуприја	033	
		Деспотовац	63502	Деспотовац	036	
		Параћин	63504	Параћин	077	
		Свилајнац	63501	Свилајнац	097	
		Рековац	63505	Рековац	089	

1	2	3	4	5	6	
Шабац		Богатић	63600	Шабац	099	
		Коцељево	63601	Богатић	024	
		Владимирци	63603	Коцељево	046	
			63602	Владимирци	112	
Титово Ужице	Бајина Башта Ивањица Ужичка Пожега		63700	Титово Ужице	100	
			63710	Бајина Башта	007	
			63720	Ивањица	042	
			63740	Ужичка Пожега	081	
		Ариље	63701	Ариље	004	
		Чајетина	63702	Чајетина	035	
		Косјерић	63730	Косјерић	048	
Ваљево	Уб		63900	Ваљево	107	
			63910	Уб	105	
			63902	Лајковац	055	
			63930	Љиг	061	
			Мионица	63903	Мионица	069
			Осечина	63901	Осечина	076
Врање			64100	Врање	114	
				Трговиште	102	
		Босилеград	64130	Босилеград	028	
		Бујановац	64101	Бујановац	030	
		Прешево	64104	Прешево	082	
		Сурдулица	64102	Сурдулица	095	
		Владичин Хан	64103	Владичин Хан	111	
			64200	Зајечар	116	
		Бољевац	64210	Бољевац	026	
		Бор	64230	Бор	027	
Зајечар	Бољевац Бор Кладово Књажевац Мајданпек Неготин Соко Бања		64260	Кладово	043	
			64220	Књажевац	045	
			64270	Мајданпек	063	
			64240	Неготин	072	
			64280	Соко Бања	094	

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО

1	2	3	4	5	6	
Косовска Митровица			68200	Косовска Митровица	310	
		Лепосавић	68202	Лепосавић	311	
		Србица	68203	Србица	318	
		Вучитрн	68201	Вучитрн	322	
Пећ			68300	Пећ	314	
				Дечани	301	
				Клина	308	
		Исток	68301	Исток	306	
			68400	Приштина	316	
Приштина	Гњилане		68430	Гњилане	305	
				Витина	321	
	Урошевац			68440	Урошевац	320
			Глоговац	68403	Глоговац	304
			Качаник	68441	Качаник	307
			Косовска Каменица	68431	Косовска Каменица	309
			Липљан	68401	Липљан	312
			Подујево	68402	Подујево	315
Призрен	Баковица		68500	Призрен	317	
			68510	Баковица	303	
			68503	Драгаш	302	
			68501	Ораховац	313	
			Сува река	68502	Сува Река	319

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА

1	2	3	4	5	6
Бачка Паланка			65100	Бачка Паланка	205
Бачка Топола			65200	Бач	204
Бечеј			65300	Бачка Топола	206
Кикинда	Жабалъ		65301	Мали Иђош	219
Нови Сад	Нови Кнежевац		65500	Бечеј	208
			65501	Жабалъ	243
			65700	Кикинда	215
				Нови Кнежевац	222
				Нови Сад	223
				Бачки Петровац	207
				Беочин	210
				Темерин	238
				Тител	239
Панчево			66000	Паччево	226
				Алибунар	202
				Ковачица	216
				Опово	225
	Ковин		66010	Ковин	217
Сента			66200	Сента	231
				Чока	211
	Ада		66210	Ада	201
Сомбор			66300	Сомбор	232
	Апатин		66310	Апатин	203
	Оџаци		66320	Оџаци	224
Сремска Митровица			66400	Сремска	
				Митровица	234
	Рума		66420	Рума	229
				Ириг	213
				Пеџинци	227
	Шид		66410	Шид	237
Стара Пазова			66500	Стара Пазова	235
	Инђија		66510	Инђија	212
Суботица			66600	Суботица	236
	Кањижа		66610	Кањижа	214
Врбас			66700	Врбас	240
	Кула		66710	Кула	218
	Србобран		66701	Србобран	233
Вршац			66800	Вршац	241
				Планиште	228
	Бела Црква		66810	Бела Црква	209
Зрењанин			66900	Зрењанин	242
				Житиште	244
	Сечањ		66902	Сечањ	230
	Нова Црња		66903	Нова Црња	220
	Нови Бечеј		66910	Нови Бечеј	221.

11. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1979 година.

Бр. 11264

14 декември 1978 година
Белград

Сојузен секретар за финанси,
инж. Петар Костиќ, с. р.

1098.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ PASTA ZINCI OXYDI A 25 g. КОНТРОЛЕН БРОЈ 170, ПРОИЗВОД НА ЛЕКАРНА „ТРЕШЊЕВКА“ — ЗАГРЕБ

1. Се повлекува од промет лекот PASTA ZINCI OXYDI A 25 g, контролен број 170, производ на Лекарна „Трешњевка“ — Загреб, што е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-4696

14 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за труд, здравство и
социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

1099.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ЛЕКОТ PRAZINE, АМПУЛИ 10×50 mg, СЕРИЈА БРОЈ 385045 И СЕРИЈА БРОЈ 232086, ПРОИЗВОД НА „ПЛИВА“, ФАРМАЦЕУТСКА, КЕМИЈСКА, ПРЕХРАНБЕНА И КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА — ЗАГРЕБ

1. Се повлекува од промет лекот PRAZINE, ампули 10×50 mg, серија број 385045 и серија број 232086, производ на „Плива“, фармацевтска, кемијска прехранбена и козметичка индустрија — Загреб, што е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-4697
14 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за труд, здравство и
социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

1101.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ЛЕКОТ BONOPEN, КАПСЛИ 12×250 mg, СЕРИЈА И КОНТРОЛЕН БРОЈ 102-0478 ПРОИЗВОД НА „PODRAVKA-BELUPO“, КОПРИВНИЦА

1. Се повлекува од промет лекот BONOPEN, капсули 12×250 mg, серија и контролен број 102-0478 производ на „PODRAVKA-BELUPO“, Копривница, што е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-4699
14 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за труд, здравство и
социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

1100.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ЛЕКОТ LUCIDRIЛ ДРАЖЕИ à 20×250 mg, СЕРИЈА БРОЈ 36610176 И СЕРИЈА БРОЈ 5124013, ПРОИЗВОД НА „КРКА“, ТОВАРНА ФАРМАЦЕВТСКИХ ИЛИ КЕМИЧНИХ ИЗДЕЛКОВ — НОВО МЕСТО

1. Се повлекува од промет лекот LUCIDRIЛ дражеи à 20×250 mg, серија број 36610176 и серија број 5124013, производ на „Крка“, товарна фармацевтских или кемијских изедлкови — Ново Место, што е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-4698
14 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за труд, здравство и
социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

1102.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПЛАТИНСКИТЕ ОТПОРНИ ТЕРМОМЕТРИ — ПРИМАРНИ ЕТАЛОНИ ВО ТЕМПЕРАТУРЕН ОПСЕГ ОД 90,188 К ДО 903,905 К

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови на кои мораат да им одговараат платинските отпорни термометри — примарни еталони со долго стебло во температурен опсег од 90,188 К до 903,905 К.

Член 2

Под платински отпорни термометри — примарни еталони на единица на температура, во смисла на овој правилник, се подразбираат инструментите што ја репродуцираат скалата IPTS-68 дадена во прилогот бр. 1 и ги пренесуваат вредностите на температурата, репродуцирана со еталонски метод на фиксните температурни точки, на платинските отпорни термометри — секундарни еталони, на термометрите полнети со течност — секундарни еталони и на термопарите — секундарни еталони.

Член 3

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења, и тоа:

1) дефинициски фиксни точки на температурата се репродуктивните рамнотежни состојби што се воспоставуваат при рамнотежа на две или три агрегатни состојби на многу чисти материјали;

2) сензор на платинскиот отпорен термометар, односно неговиот осетлив дел е отпорникот направен од платински жици со висока чистота;

3) називна отпорност на платинскиот отпорен термометар R_0 е вредноста на отпорноста на сензорот на температура на топење на мразот, односно на 273.15 K (0°C);

4) R_{100}/R_0 е односот на отпорноста на сензорот на температура 373.15 K (100°C) и отпорноста на сензорот на 273.15 K (0°C);

5) Пелтисов ефект е ефектот од термичка природата што се пројавува како емитување или апсорбирање на топлина на спојот на два различни метала кога во нив се одржува електрична струја од мал интензитет. При една насока на струјата спојот се лади и прима топлина од средината додека при променета насока на струјата спојот грее и ја одава својата топлина на средината;

6) внатрашен топлотен ефект е ефектот што настанува поради Џуловата топлина што ја развива струјата што протечува низ сензорот, а се состои во пренесување на оваа топлина од сензорот на надворешните изводи на заштитната обвивка на термометарот;

7) надворешен топлотен ефект е ефектот што настанува поради Џуловата топлина што ја развива струјата што протечува низ сензорот, а се состои во пренесување на развиената Џулова топлина надвор од заштитната обвивка во мерената средина;

8) ниво на нурнување на термометарот во мерената средина е минималното потребно ниво до кое термометарот треба да биде нурнат така што влијанието на размечката на топлината преку термометарските изводи или преку термометарската заштитна обвивка да е занемарливо со оглед на нивото на точноста на мерењето;

9) температурен опсег на применувањето е опсегот на температурите во кој платинскиот отпорен термометар со долго стебло е дефиниран како еталон и во кој ги пројавува своите метролошки својства;

10) време на одзивот претставува времето потребно термометарот да достигне 90% од вредноста на температурната промена настаната со ставање на термометарот во бања со добро мешана течност;

11) временска константа е времето потребно термометарот да достигне 63.2% од температурната промена настаната со ставање на термометарот во бања со добро мешана течност.

II. Принцип на функционирање и конструкција на платински отпорен термометар

Член 4

Платинскиот отпорен термометар физички е заснован врз особината на изразената зависност на електричната отпорност на проводникот од температурата.

За интерполација на температурата од мерените вредности на отпорноста се користат математичките релации дадени во прилогот бр. 2.

Член 5

Конструкцијата на платинскиот отпорен термометар ја сочинуваат:

- 1) сензорот на термометарот;

- 2) внатрешните и надворешните електрични изводи;

- 3) изолациониот носач на сензорот и на внатрешните електрични изводи;

- 4) заштитната обвивка на термометарот;

- 5) главата на термометарот;

- 6) приклучоците.

Член 6

Сензорот на платинскиот отпорен термометар, како основен конструкционен елемент, треба да биде направен во вид на отпорник од платинска жица со дијаметар 0,05 до 0,5 mm.

Чистотата на платината од која е направен отпорникот мора да биде таква што односот на отпорноста да е $R_{100}/R_0 \geq 1,39250$.

Допуштени се само неиндуктивни облици на намотки на сензорот.

Сензорот на платинскиот отпорен термометар треба да биде носен со изолационен носач што е направен од материјали со високи електроизолациони квалитети.

Член 7

Платинскиот отпорен термометар треба да биде изведен со четири електрични изводи, со по два од секој крај на сензорот. Еден, пократок дел од внатрешните изводи со должина од околу 1 cm, што непосредно се води од сензорот, мора да биде направен од платинска жица со исто ниво на чистота како што е платинската жица на сензорот, со што се спречува можноста од хемиска контаминација на сензорот, како и можноста од настанување на Пелтисовиот ефект. Внатрешните изводи во наставката на платинскиот дел мораат да бидат направени од платина или злато.

Внатрешните изводи, меѓусебно изолирани, треба да се водат со помош на изолационен носач во вид на прстени, цевки и сл. до главата на термометарот. Отпорноста на изолацијата помеѓу внатрешните изводи треба да биде поголема од $5 \times 10^9 \Omega$ на 773.15 K (500°C) за да биде помала грешката што настанува поради струјата на одводот низ изолацијата од онаа што е еквивалентна на отпорност од 1 $\mu\Omega$.

Член 8

Во главата на термометарот внатрешните електрични изводи треба да се меко залемени за надворешни електрични изводи што треба да бидат механички добро прицврстени за главата на термометарот.

Сите четири надворешни електрични изводи треба да бидат заштитени со заедничка непропустлива обвивка од која излегуваат слободните краишта со приклучоците.

Надворешните изводи треба да бидат направени од ист материјал и треба да се со исти димензии.

Член 9

Изолациониот носач на сензорот и на внатрешните електрични изводи мора да биде направен од материјали што имаат високи електроизолациони квалитети во целиот температурен опсег на применувањето и што не ја контаминираат платината за време на термичката стабилизација на термометарот ниту за време на долготрајните мерења на температурите што се блиски до горната граница на температурниот опсег на применувањето.

За разгледуваниот температурен опсег на применувањето можат да се користат синтетички сафио, кварц или алумина, како и други материјали што ги исполнуваат условите наведени во став 1 од овој член.

Изолациониот носач мора да биде конструиран така што преку него лабаво да се водат сензорот на термометарот и внатрешните електрични изводи од сензорот. Со лабавото водење се овозможуваат слободни ширења на материјалите при загревање и со тоа се отстрануваат можните промени на вредноста на отпорноста настаната како резултат на механичките напрегања на материјалите на сензорот или на електричните изводи.

Член 10

Заштитната обвивка на платинскиот отпорен термометар треба да се формира во облик на кварцна цевка затопена со стакло во главата на термометарот.

Заштитната обвивка на платинскиот отпорен термометар пред затопувањето треба да се наполни со сув воздух обогатен со чист кислород што служи за извршување на оксидација, а со тоа и стабилизација на заостанатите примеси на нечистота во платината.

Допуштено е обложување на долниот дел од заштитната обвивка со тенок слој графит или негово песочене заради подобрување на метролошките својства на термометарот.

Должината на заштитната обвивка на платинскиот отпорен термометар мора да биде поголема од 400 mm, пречникот помал од 8 mm.

Член 11

Главата на платинскиот отпорен термометар треба да е цврсто прилепена за горниот дел од заштитната обвивка и да ги содржи краиштата од четирите внатрешни електрични изводи што во главата се залемени за бакарните проводници — надворешните изводи.

Главата на платинскиот отпорен термометар мора да биде конструктивно изведена така што да е погодна за прифаќање при мерењето и ракувањето.

Член 12

Краиштата на надворешните изводи треба да се завршуваат со бакарни приклучоци. Допуштено е обложување на приклучоците со тенок слој злато заради обезбедување подобар електричен контакт.

III. Натписи и ознаки

Член 13

Натписите и ознаките се ставаат исклучиво на етикетата што се приклучува на главата на платинскиот отпорен термометар.

Член 14

Директно ставање на ознака е допуштено само на приклучоците на платинскиот отпорен термометар заради обележување на електричните изводи од сензорот.

Член 15

Етикетата треба да содржи податоци за:

- 1) типот на платинскиот отпорен термометар;
- 2) серискиот број на платинскиот отпорен термометар;
- 3) материјалот на сензорот;
- 4) фирмата, односно називот на производителот.

Член 16

За платинскиот отпорен термометар мораат да бидат назначени податоци за:

- 1) вредноста на називната отпорност;
- 2) температурниот опсег на применувањето;

- 3) електричната шема на сензорот и внатрешните изводи;
- 4) ознаките на приклучоците;
- 5) последното еталонирање;
- 6) точноста на термометарот;
- 7) нивото на нурнувањето во мерната средина.

IV. Мерно-технички услови што обезбедуваат оптимални резултати на мерењето на температурата со платински отпорен термометар

Член 17

Отпорноста на сензорот на платинскиот отпорен термометар се мери со потенциометри или мостови со точноста 0,001%.

Член 18

Мерната струја во сензорот на платинскиот отпорен термометар не смее да развива сила што е поголема од 0,1 mW.

Член 19

Нивото на нурнувањето на платинскиот отпорен термометар во мерната средина треба да е поголемо од 25 cm, сметајќи од средината на сензорот на термометарот.

Член 20

Главата и заштитната обвивка на платинскиот отпорен термометар за време на мерењето не смеат да бидат изложени на дејството на сончевите зраци ниту на дејството на воздушните струења.

Член 21

Врвот на заштитната обвивка во текот на мерењето не смее да се потпира врз цврста површина, туку мора слободно да лебее во мерната средина.

Член 22

Обезбедување на метролошките особини се постигнува и со правилно чување на платинскиот отпорен термометар помеѓу две употреби. За таа цел се користи или оригинална амбалажа или посебно конструирани носачи во кои термометарот се става така што се прифаќа за главата додека стеблото на термометарот слободно виси.

Релативната влажност на просторијата во која се чува платинскиот отпорен термометар не смее да ја премине вредноста од 80%, а во воздухот не смеат да бидат присутни хемиски активни материји што се во состојба да предизвикаат корозија.

V. Типско испитување

Член 23

Типското испитување на платинските отпорни термометри опфаќа:

- 1) надворешен преглед;
- 2) испитување на вредноста на називната отпорност R_0 ;
- 3) испитување на вредноста на односот на отпорноста R_{100}/R_0 ;
- 4) испитување на влијанието на мерната струја;
- 5) испитување на влијанието на нивото на нурнувањето;
- 6) испитување на отпорноста на изолацијата;

- 7) испитување на стабилноста;
- 8) испитување на вредноста на временската константа;
- 9) испитување на амбалажата.

Член 24

Со надворешниот преглед мора да се утврди дали конструкционите својства на платинскиот отпорен термометар (обликот, димензиите, материјалите, бројот на изводите и др.), како и натписите, ознаките и податоците што се даваат за термометарот им одговараат на одредбите од овој правилник.

Член 25

Испитувањето на вредноста на називната отпорност на платинскиот отпорен термометар R_0 се врши со мерење на отпорноста на сензорот на термометарот на температура на тројната точка на водата (273,16 K) и со интерполација на оваа вредност за температурата на топењето на мразот (273,15 K).

Типичната вредност на називната отпорност на платинскиот отпорен термометар во температурниот опсег од 90,188 K до 903,905 K (630,755°C) е 25,5 Ω , а не смее да биде помала од 10 Ω .

Допуштено отстапување од називната вредност на отпорноста R_0 не смее да ја премине вредноста $5 \times 10^{-7} R_0$.

Член 26

Со испитувањето на вредноста на односот на отпорноста R_{100}/R_0 треба да се утврди нивото на чистотата на платинската жица од која е направен сензорот на платинскиот отпорен термометар.

Испитувањето на вредноста на односот на отпорноста се врши со мерење на отпорноста на термометарскиот сензор на температурите на дефинициските фиксни точки — тројна точка на водата и точката на зацврстувањето на калајот. Според тематичките релации дадени во прилогот бр. 2, е интерполираат вредностите на отпорноста за температурата од 273,15 K (0°C), температурата од 373,15 K (100°C).

Допуштено отстапување на односот на отпорноста од декларираната вредност изнесува $\pm 1 \times 10^{-5} (R_{100}/R_0)$.

Член 27

Со испитувањето на влијанието на мерната струја треба да се утврди големината на надворешниот и внатрешниот топлоген ефект.

Влијанието на мерната струја се испитува со мерење на отпорноста на сензорот на платинскиот отпорен термометар на секундарната фиксна точка на топењето на мразот или со директно воведување на термометарот во метал што зацврстува (калај или цинк). Овие мерења се вршат при две вредности на струјата што протечува низ сензорот. Со помош на добиените резултати се обликува кривата линија на зависноста на отпорноста од квадратот на мерната струја и се врши интерполација на вредноста на отпорноста на сензорот за струја еднаква на нула.

На температурата на топењето на мразот (273,15 K), температурата на загревањето на термометарот под влијание на мерната температура што тече низ сензорот не смее да ја преминува вредноста од 0,2 mK/mA².

Разликата на вредноста на отпорноста за декларираната мерна струја и за струјата еднаква на нула не смее да ја премине вредноста од $1,4 \times 10^{-5} R_0$.

Член 28

Со испитувањето на влијанието на нивото на нурнувањето треба да се утврди вредноста на греш-

ката што настанува кога платинскиот отпорен термометар ќе се нурне во мерната средина до вредноста означена во податоците дадени за термометарот.

Влијанието на нивото на нурнувањето се испитува со мерење на отпорноста на тројната точка на водата на нивото на нурнувањето дадени во податоците за термометарот и на нивото на нурнувањето што е за 5 cm поголемо. Разликата на покажувањето во вредноста на отпорноста, односно еквивалентната разлика во вредноста на покажувањето на температурата не смее да биде поголема од 0,025 mK.

Член 29

Отпорноста на изолацијата се испитува помеѓу надворешните изводи кратко споени и заштитната обвивка на платинскиот отпорен термометар, со приклучување на еднонасочен напон од 6 V.

Отпорноста на електричната изолација помеѓу намотките на сензорот и заштитната обвивка не смее да биде помала од:

1) $2 \times 10^8 \Omega$, на температура од $293,15 \pm 5 \text{ K}$ ($20 \pm 5^\circ\text{C}$) и релативна влажност од 80%;

2) $1 \times 10^8 \Omega$, на температура на применувањето поголема од 773,15 K (500°C).

Член 30

Стабилноста на платинскиот отпорен термометар се испитува преку испитување на промената на називната вредност на отпорноста R_0 така што термометарот се подложува на следната постапка на испитување:

1) до нивото на нурнувањето означено во податоците дадени за термометарот се става термометарот на горната точка на температурниот опсег на применувањето и се држи на таа температура доволно долго за да се воспостави термичка рамнотежа;

2) термометарот се враќа на собна температура, а потоа на долната граница на температурниот опсег на применувањето на која се држи доволно долго за да се воспостави термичка рамнотежа.

Постапката од став 1 на овој член се повторува десет пати едноподоруго. По наведената постапка, вредноста на измерената називна отпорност не смее да биде променета за повеќе од 0,001% од својата првобитна вредност.

Испитувањата на горната граница на температурата се вршат на температура на зацврстувањето на антимонот, додека испитувањата на долната граница на температурата се вршат на тројната точка на аргон (алтернативно: на точката на росата од кислород). За тие испитувања можат да се користат и компаративните електрични печки со можност за одржување на хомогени температурни зони.

Член 31

Со испитувањето на вредноста на временската константа треба да се утврди топлотната инертност на платинскиот отпорен термометар.

Вредноста на временската константа се испитува со мерење на вредноста на отпорноста на сензорот кога платинскиот отпорен термометар, топлотно урамнотежен на определена позната температура, ќе се стави на друга, повишена температура од позната вредност. За тоа испитување се користат две идентични бањи со вода, со добро изведен механизам за мешање на течното, односно со голема можност за одржување на хомогена температура.

Допуштените вредности на временската константа мораат да бидат помали од 10 s за платинските отпорни термометри.

Член 32

Амбалажата за испитување на дејството на потресите на спакуван платински отпорен термометар со забрзување од 30 m/s² во текот на два часа на фреквенција од 80 до 120 удари во минута. То овој тест метролошките својства на термометарот не смеат да се променат.

VI. Завршни одредби

Член 33

Прилозите бр. 1 и 2 се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 34

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0211-4399
15 декември 1978 година
Белград

Вршител на должноста
директор
на Сојузниот завод
за мери и скапоцени
метали,

д-р Драгутин Бошковиќ
дипл. инж. с. р.

Прилог бр. 1

ДЕФИНИЦИСКИ ФИКСНИ ТОЧКИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА IPTS-68

(дополнета верзија од 1975 година)

Рамнотежна состојба	Вредност на температурата T ₆₈ (K) t ₆₈ (°C)	
Тројна точка на рамнотежен водород	13,81	-259,34
Точка на вриење на рамнотежен водород под притисок од 33 339,6 Pa	17,042	-256,108
Точка на вриење на рамнотежен водород	20,28	-252,87
Точка на вриење на неон	27,102	-246,048
Тројна точка на кислород	54,361	-218,789
Тројна точка на аргон*	83,798	-189,352
Точка на росата на кислород	90,188	-182,562
Тројна точка на водата	273,16	0,01
Точка на вриење на водата	373,15	100
Точка на зацврстување на калај**	505,1191	231,9681
Точка на зацврстување на цинк	692,73	419,58
Точка на зацврстување на сребро	1238,03	961,93
Точка на зацврстување на злато	1337,58	1064,43

Сите температури се дадени за притисок од 101 325 Pa.

Точката на зацврстувањето на антимон е 630,74°C (903,89 K) и служи како врзна точка на две температурни подрачја во кои се дефинирани различни интерполациски релации и различни етапони.

* алтернативно со точката на росата на кислород
** алтернативно со точката на вриењето на водата

Прилог бр. 2

МАТЕМАТИЧКИ РЕЛАЦИИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ВО РАЗГЛЕДУВАНИОТ ТЕМПЕРАТУРЕН ОПСЕГ ОД 90,188 K ДО 903,905 K

Од 13,81 K до 273 K температурата T₆₈ е дефинирана со релацијата:

$$W(T_{68}) = W_{\text{CST-68}}(T_{68}) + \Delta W_1(T_{68}) \quad (1)$$

каде што е: W(T₆₈) — односот на отпорноста на платинскиот отпорен термометар на температурата T₆₈ и на 273,15 K.

W_{CST-68}(T₆₈) — однос на отпорноста даден со референтната функција:

$$T_{68} = \sum_{i=0}^{20} a_i \left(\frac{\ln W_{\text{CST-68}}(T_{68}) + 3,28}{3,28} \right)^{i_k} \quad (2)$$

Коефициентите a_i на референтната функција се дадени во табелата бр. 1. Отстапувањата ΔW₁(T₆₈) на дефинициските фиксни точки се добиваат од мерните вредности W(T₆₈) и соодветните вредности W_{CST-68}(T₆₈) од табелата бр. 2.

За да се определи ΔW₁(T₆₈) на температурите помеѓу дефинициските фиксни точки, се користат интерполациски формули. Температурниот опсег од 13,81 K до 273,15 K се дели во четири подрачја. Во секое од овие четири подрачја ΔW₁(T₆₈) е дефинирано со полиномот по T₆₈. Константите во овие полиноми се определуваат од вредноста ΔW₁(T₆₈) на фиксните точки и од условот по кој нема дисконтинуитет на изводот dΔW₁(T₆₈)/dT₆₈ на преодот едно во друго подрачје внатре во дефинираниот температурен опсег.

Од 90,188 K до 273,15 K функцијата на отстапувањето е дадена со релацијата:

$$W_1(T_{68}) = b_1(T_{68} - 273,15 \text{ K}) + e_1(T_{68} - 273,15 \text{ K})^2 / (T_{68} - 373,15 \text{ K}) \quad (3)$$

Константите b₁ и e₁ се определуваат од отстапувањата измерени на точката на росата на кислородот (алтернативно на тројната точка на аргон) и точката на вриење на водата (алтернативно на точката на зацврстувањето на калајот)*.

Од 273,15 K (0°C) до 903,89 K (630,74°C) температурата е дефинирана со релацијата:

$$t_{68} = t' + 0,045 \left(\frac{t'}{100^\circ\text{C}} \right) \left(\frac{t'}{100^\circ\text{C}} - 1 \right) \left(\frac{t'}{419,58^\circ\text{C}} - 1 \right) \left(\frac{t'}{630,74^\circ\text{C}} - 1 \right)^\alpha \quad (4)$$

каде што е: t' дефинирано со равенка

$$t' = \left\{ \frac{1}{\alpha} (W(t') - 1) + \delta \left(\frac{t'}{100^\circ\text{C}} \right) \left(\frac{t'}{100^\circ\text{C}} - 1 \right) \right\}^\alpha \quad (5)$$

Константите R(0°C), α и δ се определени со мерење на отпорноста на тројната точка на вода, точката на вриење на вода (или точката на зацврстувањето на калајот) и точката на зацврстувањето на цинкот.

Равенката (5) е еквивалентна на равенката:

$$W(t') = 1 + At' + Bt'^2 \quad (5a)$$

каде што е:

$$A = \left(1 + \frac{\delta}{100^\circ\text{C}} \right) \alpha \quad (5a)$$

$$B = -10^{-4} \alpha \delta^2 \text{C}^{-2}$$

* Кога како фиксна точка се користи точката на зацврстувањето на калајот треба да се смета W(100°C) од релациите (4) и (5) односно (5a)

Табела бр. 1

Коефициентите a_i на референтната функција $W_{\text{ст-}}(T_{\text{ст}})$ за платинскиот отисен термометар во опсег од 13,81 K до 273,15 K.

j	a_1	j	a_1
0	58 592 76	10	259 502 85
1	43 448 37	11	524 649 44
2	39 106 87	12	-314 795 81
3	36 643 52	13	-767 906 86
4	32 368 83	14	179 547 82
5	24 761 58	15	700 428 32
6	53 038 28	16	29 486 76
7	77 357 67	17	-335 242 78
8	-95 751 03	18	-77 256 70
9	-223 528 92	19	66 762 32
		20	24 444 11

Табела бр. 2

$W_{\text{ст-}}(T_{\text{ст}})$ според податоците од табелата бр. 1 на фиксните температурни точки:

Фиксна точка	$T_{\text{ст}}(K)$	$t_{\text{ст}}(°C)$	$W_{\text{ст-}}(6°)$
Тројна точка на рамнотежен водород	13 81	-259,34	0,001 412 08
Точка на вриење на рамнотежен водород под притисок 33 330 6 Pa	17,042	-256 108	0,002 534 45
Точка на вриење на рамнотежен водород	20 28	-252 87	0 004 485 17
Точка на вриење на неон	27,102	-246,048	0 012 212 72
Тројна точка на кислород	54 351	-218 789	0 091 972 53
Тројна точка на азот	83 739	-189 352	0 216 057 05
Точка на росата на кислород	90 108	-182 962	0,243 799 12
	272 15	0	1
Точка на вриење на вода	373 15	100	1,392 596 68

1103.

Врз основа на член 56 и 66 став 1 точка 11 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ТАРИФАТА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШАТ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: народните банки), за услугите што ги вршат во своето работење, наплатуваат надомест според одредбите на тарифата од оваа одлука (во натамошниот текст: тарифата).

2. За одделни корисници и за одделни видови работи народните банки можат да применуваат и пониски тарифни ставови од ставовите утврдени во тарифата.

3. За услугите што не се предвидени во тарифата височината на надоместот се утврдува со посебна спогодба помеѓу корисниците на услугите и народните банки.

4. Народните банки можат со странски кореспонденти, врз база на рещпроштитет, да договараат и тарифни ставови поинакви од ставовите определени во тарифата.

5. Ако странски кореспондент применува пониски или повисоки тарифни ставови од ставовите предвидени во тарифата, народните банки спрема него ќе ги применуваат истите тарифни ставови.

Одредбата на став 1 од оваа точка народните банки можат да ја применуваат и спрема странски државјани во Социјалистичка Федеративна Република Југославија ако спрема југословенски државјани се применуваат во земјата на странски државјани поинакви ставови од ставовите предвидени во тарифата.

6. Надоместот по работите на девизните трансфери народните банки го наплатуваат од динарската противвредност на девизите што е наведена во налогот.

7. Надоместот за услугите од точка 1 на оваа одлука народните банки го наплатуваат по одделни видови работи, и тоа:

Број на тарифниот став	Вид на работите	Височина на тарифниот став
1	2	3

I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ

а) Трансфери

- 1. Надомест по работи на девизни трансфери 1‰ (од илјада); минимум 10 динари

Надоместот по тарифниот став 1 се наплатува на прометот на странски тековни сметки од овластени банки по секоја дознака за странство и од странство без оглед дали таа се извршува преку сметки на тие банки во странство или преку сметки на странски банки во земјата.

Надоместот по тарифниот став 1 не се наплатува од овластените банки:

1) на дознаки од странство во корист на девизна сметка на странско лице, а по диспозиции на сопственикот на тие сметки се наплатува надомест, било дознаката да се врши во странство или исплатата на дознаката да се врши во земјата;

2) на дознаки од странство и во странство во корист, односно врз товар на девизните сметки и девизните штедни влогови;

3) кај трансфер на средства помеѓу сметки на странски банки.

Под дознака во смисла на оваа одлука се подразбираат сите инструменти за плаќање во платниот промет со странство.

- 2. Надомест за работи на девизни трансфери по сметки на народните банки 2‰ (од илјада); минимум 10 динари

Надоместот по тарифниот став 2 го наплатуваат народните банки по дознаките за странство и од странство кога ги извршуваат преку свои сметки.

б) Ефективни валути

- 3. Откуп на валути до 5 динари франко; над 5 динари — 1‰ (од сто); минимум 3 динари
- 4. Продажба на валути 2‰ (од сто); минимум 5 динари
- 5. Вештачење на фалсификати износ на фактичните трошоци

в) Чекови, кредитни писма и лични акредитиви

- 6. Издавање на чекови и кредитни писма 1‰ (од сто); минимум 5 динари
- 7. Отворање на лични акредитиви 3‰ (од илјада); минимум 10 динари
- 8. Анулирање на чекови и кредитни писма 10 динари за чек односно кредитно писмо

9. Откуп на чекови и исплата на кредитни писма влечени од странски заводи 1% (од сто); минимум 10 динари
10. Исплата на лични акредитиви 1% (од сто); минимум 10 динари
11. Пренос на личен акредитив 1% (од илјада); минимум 20 динари
12. Исплата на туристички чекови на Народната банка на Југославија 50% (од сто); од надоместот што и се отстапува на деловната банка

На исплати на повеќе од еден чек на еден корисник, надоместот се наплатува на вкупниот износ на сите чекови.

г) Инкасо-документи

13. Чекови, штедни книшки, полиси за осигурување, обврзници и др.:
- а) пратени во странство 1% (од илјада); минимум 50 динари
- б) примени од странство 1% (од илјада); минимум 50 динари
- в) одобренија и задолжувања по решенија од надлежниот сојузен орган 1% (од илјада); минимум 50 динари
14. Стоковни исправи:
- а) пратени во странство 1% (од илјада); минимум 100 динари
- б) примени од странство 1% (од илјада); минимум 100 динари
15. Инкасо-меници:
- а) без протест 1% (од илјада); минимум 100 динари
- б) со протест 2% (од илјада); минимум 100 динари
- в) прибавување акцепт 1% (од илјада); минимум 100 динари
- г) праќање меница во странство 100 динари по меница

д) Гаранции

16. Ностро-гаранции:
- а) издавање гаранција со покритие 1% (од илјада); минимум 100 динари тримесечно
- б) издавање гаранција без покритие 2% (од илјада); минимум 200 динари тримесечно
- в) издавање гаранција со обезбедување покритие на плаќањето 1,5% (од илјада); минимум 150 динари тримесечно
- г) измена на условите 50 динари
17. Лоро-гаранции:
- а) спроведување на гарантно писмо 60 динари
- б) нотификација без обврска на банката 1% (од илјада); минимум 30 динари
- в) манипулација со исправите под а) и б) на овој тарифен став 1,5% (од илјада); минимум 30 динари
- г) издавања односно конфирмација 1,5% (од илјада); минимум 50 динари тримесечно
- д) исплата на исправите под г) на овој тарифен став 1,5% (од илјада); минимум 50 динари
- ѓ) измена на условите 30 динари

Под ностро-гаранции се подразбираат гаранциите што народната банка му ги издава на странство за сметка на домашни налогодавци, а под лоро-гаранции — гаранциите што во корист на домашни корисници ги издаваат странски заводи, или по нивно барање, народната банка.

За телеграфско издавање на ностро-гаранции, покрај надоместот од тарифниот став 15, се наплатува 200 динари при издавањето на гаранцијата, како и износот на фактичните трошоци.

За манипулации на документите по ностро-гаранции не се наплатува надомест.

Со надоместот за издавање на лоро-гаранции (спроведување на гарантно писмо, нотификација без обврска на банката) се опфатени сите други дејствија (прибавување акцепт, преглед и праќање исправи и сл.), освен измените на условите и извршување на трансферот.

Надоместот по гаранциите се пресметува на износот по кој е банката во обврска, и тоа од моментот на настанувањето на обврската а се смета однапред за секое започнато тримесечје на износот на гаранцијата што е тогаш во важност. Основица за надоместите претставува главницата зголемена за каматата, како и за другите трошоци доколку народните банки гарантираат и за нив.

Кога се издаваат супер-гаранции според посебни прописи, народните банки ја применуваат половината од тарифниот став 16 (по ностро-гаранции).

ѓ) Акредитиви

18. Ностро-акредитиви:
- а) отварање на акредитиви 1% (од илјада); минимум 100 динари тримесечно
- б) отворање на акредитиви со одложено полагање, на покритие, со полагање на обезбедување за покритие на плаќањето 1,5% (од илјада); минимум 100 динари
- в) отворање на акредитиви без полагање покритие или обезбедување за покритие на плаќањето 2% (од илјада); минимум 100 динари тримесечно
- г) конфирмација 1,5% (од илјада); минимум 100 динари тримесечно
- д) пренос на акредитиви и други измени 50 динари
19. Лоро-акредитиви
- а) нотификација без обврска на банката 1% (од илјада); минимум 45 динари тримесечно
- б) спроведување на трговско кредитно писмо (Comercial letter of Credit) 50 динари
- в) конфирмација 1,5% (од илјада); минимум 60 динари тримесечно
- г) пренос на акредитиви 50% (од сто); од надоместот според одредбата под а) односно б) на овој тарифен став на износот што се пренесува; минимум 15 динари
- д) измени на акредитиви 30 динари
- ѓ) манипулација на документи врз основа на кои се врши исплата по нотифицирани акредитиви 1% (од илјада); минимум 45 динари
- е) манипулација на документи врз основа на кои се врши исплата по конфирмирани акредитиви 1,25% (од илјада); минимум 60 динари

За телеграфско отворање на увозен ностро-акредитив, покрај надоместот од тарифниот став 18 и износот на фактичните трошоци, се наплатува 120 динари при отворање на акредитивот.

Налогодавецот по увозен ностро-акредитив е должен да ги намери сите надомести и трошоци со кои странскиот кореспондент ја товари банката, без оглед дали акредитивот се отвора како покриен или непокриен. Трошоците по ностро-акредитив налогодавецот ги плаќа во динари според соодветниот курс, во смисла на прописите што се во сила на денот на ликвидацијата на трошоците.

Надоместот се наплатува однапред, а секое започнато тримесечје се смета како цело.

Кај клириншките акредитиви предвидениот надомест се наплатува при секое користење на акредитивот.

е) Тековни сметки на странски лица

20. Лоро-сметки

- | | |
|------------|--|
| а) уплата | бесплатно |
| б) исплата | 2‰ (од илјада); минимум 10 динари (му се засметува на корисникот на исплатата) |

II. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ

21. Остави:

- | | |
|---|---|
| а) отворени остави на чување | 2‰ (од илјада); годишно; минимум 150 динари
максимум 700 динари, пресметка годишно однапред |
| б) отворени остави на чување и ракување | 3‰ (од илјада); минимум 100 динари, максимум 500 динари, пресметка годишно однапред |
| в) штедни книшки | 10 динари за книшка, наплата годишно однапред |
| г) затворени — запечатени остави со ознака на вредноста | 2‰ (од илјада) годишно; минимум 50 динари
максимум 200 динари, пресметка годишно однапред |
| д) затворени — запечатени остави, без ознака на вредноста | по тежина, 50 динари по kg годишно секој запечатен килограм се смета како цел, пресметка годишно однапред |
| ѓ) запечатени остави со резервни клучеви (само од банки) | 100 динари за остава за година, наплата годишно однапред |

22. Специјални остави со скапоцености и со странска валута:

- | | |
|-----------------------|---|
| а) чуварина | 3‰ (од сто); минимум 100 динари максимум 500 динари, пресметка годишно однапред |
| б) процена и продажба | 15‰ (од сто) од вредноста на продадените скапоцености |

Чуварината и надоместот за процена и продажба се наплатуваат од органот на управата на кој му

припаднала динарската вредност на специјалната остава.

23. Благородни метали:

- | | |
|---|--------------------------------|
| а) откуп на злато, платина и други благородни метали | бесплатно |
| б) продажба на злато, платина и други благородни метали | 1‰ (од сто); минимум 50 динари |

24. Замена на пари:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| а) замена на оштетени банкноти | 5% (од сто) од номиналната вредност |
| б) замена на оштетени сребрени ковани пари | 20% (од сто) од номиналната вредност |
| в) замена на други оштетени ковани пари | бесплатно |

- | | |
|--|--|
| 25. Дополнителна замена на банкноти и ковани пари повлечени од оптек | 5% (од сто) од номиналниот износ на банкнотата |
|--|--|

III. ЗАЕМИ

26. Внатрешни заеми:

- | | |
|--|--|
| а) издавање хартии од вредност (освен благајнички записи) | 0,1‰ (од илјада) тримесечно; минимум 50 динари; |
| б) амортизација на хартии од вредност (освен благајнички записи) | 1‰ (од илјада) тримесечно; минимум 100 динари |
| в) исплата на втасани купони и обврзници | 1,5‰ (од илјада) тримесечно; минимум 150 динари |
| г) остави на невратени обврзници на државни заеми и благајнички записи | 10 динари за парче за година, наплата полугодишно однапред |
| д) издавање потврди, дупливати и сл. | 50 динари |
| ѓ) преземање хартии од вредност од седиште на Службата на општественото књиговодство | 1‰ (од илјада) тримесечно; минимум 100 динари |

27. Надворешни заеми:

- | | |
|---|---|
| а) издавање на обврзници | 1‰ (од илјада) тримесечно; минимум 100 динари |
| б) ликвидација на купони и обврзници по предвоените заеми | 1,5‰ (од илјада) тримесечно; минимум 100 динари |
| в) ликвидација на обврските по меѓудржавни спогодби | 1,5‰ (од илјада) тримесечно; минимум 150 динари |

IV. ПОСЕБНИ РАБОТИ

- | | |
|--|--|
| 28. Користење и отплата на странски заеми и кредити за сметка на општествено-политичките заедници | 0,1‰ (од илјада) годишно; минимум 200 динари, пресметка полугодишно однапред од состојбата на кредитите кон крајот на изминатото полугодиште |
| 29. Одобрување кредити на непосредни комитетни | износ на фактичните трошоци |
| 30. Давање бескаматни и други кредити, врз основа на републички и покраински прописи, кај кои нема приходи од камати | 1‰ (од илјада); минимум 200 динари, пресметка тримесечно однапред од состојбата на кредитите кон крајот на изминатото тримесечје |

31. Давање бескаматни кредити врз основа на девизни депозити на граѓани 0.1% (од илјада) годишно, минимум 200 динари, пресметка тримесечно однапред од состојбата на кредитите кон крајот на изминатото тримесечје
32. Опомена на должници 10 динари за опомена
33. Протест, тужба, извршување и други мерки износ на фактичните трошоци
34. Продажба на таксени и даночни вредности 5% (од сто) на номиналниот износ на продадените таксени и даночните вредносници (административни, судски и таксени марки и менични бланкети)
35. Замена на оштетени, откуп на неупотребливи и откуп на оштетени таксени и даночни вредносници 3% (од сто) на номиналниот износ; минимум 1 динар
36. Издавање на конзуларни марки 5% (од сто) на номиналниот износ на издадените вредносници
37. Купопродажба на динарски банкноти износ на фактичните трошоци

V. ДРУГИ РАБОТИ

38. Работи на благајна и ликвидатура:
- а) исплата преку пошта 2% (од илјада); минимум 1 динар максимум 50 динари
- б) посебни известувања за исплата 5 динари
39. Р а з н о:
- а) изработка на преписи, картички, исправи и сл. 2 динара за документ односно страна
- б) издавање разни потврди и заверка на податоци 5 динари за потврда
- а) амортизација на иселничка штедна книшка 10 динари

Покрај надоместот што е предвиден со оваа тарифа народната банка ги наплатува сите фактични трошоци што ги имала во врска со извршувањето на услугата. Како фактични трошоци не се сметаат поштарината за обични писмоносни пратки, ниту поштарината за препорачани и авионски пратки за странство.

40. Фактични трошоци:

- а) поштарина за препорачани експресни и авионски пратки, пратки со рецепис и други посебни ракувања со пратки поштарина за пакети, како и транспортни трошоци
- б) трошоци за телепринтер, телеграма и телефонски разговори, ос-

- вен меѓумесни телефонски разговори
- в) трошоци на материјали за посебни пакувања
- г) трошоци што ги засметуваат други банки во земјата кои учествуваат во извршувањето на работата
- д) провизија и трошоци што ги засметуваат странски банки
- е) такси, даноци и сл што народната банка ги плаќа за сметка на корисникот на услугата
- е) трошоци за премина за осигурување што народната банка ги плаќа за сметка на корисникот на услугата
- ж) други издатоци што се направени по барање од корисникот на услугата

8. Упатство за примена на тарифата дава Народната банка на Југославија.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за тарифата по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги вршат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/73, 14/74, 4/76 и 47/77).

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1979 година.

О. бр. 72
15 ноември 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија
д-р Ксенте Богоев, с. р.

1104.

Врз основа на член 175 ст. 2, 5 и 6 и член 176 ст. 3 и 4 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за начинот и роковите за регистрирање и евидентирање на кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/77 и 19/78) во точка 11 став 2 се менува и гласи:

„Податоците од точ. 8 и 10 на оваа одлука основните и други организации на здружениот труд, банките овластени за работи со странство, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе ги доставуваат заклучно со состојбата на задолжувањето на 30 јуни 1979 година, на начинот и на обрасците што се применувани до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 74
20 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р **Ксенте Богоев, с. р.**

1105.

Врз основа на член 32 и член 66 став 1 точка 17 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ

1. Банките можат за одржување на дневната ликвидност да користат кредити од средствата на примарната емисија кај народните банки на републиките, односно кај народните банки на автономните покраини, до височината и под условите што се утврдени со оваа одлука.

2. Кредит според оваа одлука банката може да користи привремено, а најдолго 10 работни денови во месецот, и тоа:

1) врз основа на благајнички записи на Народната банка на Југославија — до височината од 70% од номиналната вредност на тие записи;

2) врз основа на обврзници на федерацијата издадени во смисла на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 и 48/76) — до височината од 25% од номиналната вредност на тие обврзници;

3) врз основа на обврзници на федерацијата издадени во смисла на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година, врз основа на кои банките им дале кредити на организациите на здружениот труд за намените од тој закон — до височината од 25% од износот на дадените кредити;

4) врз основа на обврзници на федерацијата издадени во смисла на Законот за регулирање на обврските на федерацијата по основ на курсните разлики („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/72, 71/72, 12/73 и 71/73) — до височината од 25% од номиналниот износ на обврзниците што втасуваат во рок до една година од денот на користењето на кредитот;

5) врз основа на обврзници на федерацијата издадени во смисла на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 62/77) — до височината од 25% од номиналната вредност на тие обврзници;

6) врз основа на обврзници на републиките и автономните покраини, како и на обврзници за кои републиките, односно автономните покраини презеле обврска да ги амортизираат или да ја гарантираат нивната исплата — до височината од 25% од номиналниот износ на обврзниците што втасуваат во рок до 6 месеци од денот на користењето на кредитот.

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка банката може кредит за одржување на днев-

ната ликвидност да користи во траење до 20 работни денови во месецот врз основа на благајнички записи на Народната банка на Југославија што не влегуваат во минималната ликвидност на банката пропишана со Одлуката за начинот на одржување на минималната ликвидност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/77).

Банката што откупува ефективни странски пари, непосредно или преку други банки и овластени менувачи и што тие пари ги праќа непосредно во странство заради одобрување на нејзината сметка кај банките во странство или им ги отстапува на други банки што вршат работи на испраќање на ефективни странски пари во странство, може кредит за одржување на дневната ликвидност да користи до 20 дена и тоа до височината од 70% од номиналната вредност на благајничките записи на Народната банка на Југославија врз основа на кои не користи кредит според одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, а најмногу до височината на состојбата на динарската противвредност на ефективните странски пари.

3. Кредитот од точка 2 на оваа одлука банката може да го користи непрекинато или со прекини до вкупно 10 работни денови, односно 20 работни денови во месецот без оглед на износот на користениот кредит. Како ден на почетокот на користењето на кредитот се смета денот кога на банката ѝ се пренесени средствата на нејзината жиро-сметка а денот кога банката ќе го врати кредитот не се смета како ден на користење на кредитот. Ако банката го врати кредитот истиот ден кога средствата ѝ се пренесени во жиро-сметка, ќе се смета дека кредитот го користела во траење од еден работен ден. Како работен ден се смета и саботата.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/77 18/77 4/78, 41/78 и 63/78).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 76
20 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р **Ксенте Богоев, с. р.**

1106.

Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКОТИ ОД 500 И 1000 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек на 15 јануари 1979 година банкноти од 500 и 1000 динари со обележјата што се утврдени со Одлуката за основните обележја на банкнотите од 10, 20, 50, 100, 300 и 1000 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/78).

2. На банкнотите од 500 и 1000 динари од точка 1 на оваа одлука ќе се наоѓаат потписи на гувер-

перот на Народната банка на Југославија д-р Ксенте Богоев и на заменик-гувернерот Илија Марјановиќ и датумот 12 VIII 1978.

3. Банкнотата од 500 динари изработена со обележјата што се утврдени со Одлуката за обележјата на банкнотата од 500 динари и на кованите пари од 2 и 5 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/70) и со Одлуката за основните обележја на банкнотите од 10 динари, 50 динари, 100 динари и 500 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77) и банкнотата од 1000 динари изработена со обележјата што се утврдени со Одлуката за основните обележја на банкнотите од 1000 динари и од 20 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/75 и 20/76) и натаму остануваат во оптек како законско средство за плаќање

4 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр 78
12 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став I од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За помошник-сојузен секретар за правосудство и организација на сојузната управа се назначува Јернеј Врхунец, секретар на Советот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Словенија.

Е. п бр 993
12 декември 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за законодавство се назначува Љубомир Прљета, секретар на Секретаријатот за законодавство на

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина.

Е. п. бр.994
12 декември 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
1093. Одлука за условите и начинот на издавање дозволи за извоз и увоз на стоки во 1979 година — — — — —	2661
1094. Одлука за начинот на формирање на цените за производите во прометот —	2661
1095. Одлука за укинување на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за следење на стопанските движења — —	2665
1096. Одлука за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса	2665
1097. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — — —	2667
1098. Решение за повлекување од промет на лекот PASTA ZINCI OXYDI à 25 g, контролен број 170, производ на Љекарна „Трешњевка“ — Загреб — — — — —	2677
1099. Решение за повлекување на лекот PRAZINE, ампули 10×50 mg серија број 385045 и серија број 232086, производ на „Плиза“, фармацевтска, хемиска, прехранбена и козметичка индустрија — Загреб — — — — —	2678
1100. Решение за повлекување на лекот LUCIDRIL дражеи à 20×250 mg серија број 36610176 и серија број 5124013, производ на „Крка“, товарна фармацевтских и хемичких izdelkov — Ново Место — — — — —	2678
1101. Решение за повлекување на лекот BONOPEN капсули 12×250 mg, серија и контролен број 102—0478 производ на „PODRAVKA-BELUPO“, Копривница —	2678
1102. Правилник за метролошките услови за платинските отпорни термометри — примарни еталони во температурен опсег од 90,188 K до 903,905 K — — — — —	2678
1103. Одлука за тарифата по која се наплатуваат надоместите за услугите што ги вршат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини — — — — —	2683
1104. Одлука за измена на Одлуката за начинот и роковите за регистрирање и евидентирање на кредитните работи со странство — — — — —	2686
1105. Одлука за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност —	2687
1106. Одлука за пуштање во оптек на банкноти од 500 и 1000 динари — — — — —	2687
Назначувања и разрешувања — — — — —	2688